



ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ

АСП

Бр. 05-55/3

23.08.

ОХРИД

2023 год.

Архивски број: 03-86641

Датум: 28-07-2023

ДОГОВОР

за јавна набавка на услуги – одржување на трафостаницата на Министерството за финансии

Склучен помеѓу:

1. МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, со седиште на ул. „Даме Груев“ бр.12 - Скопје, претставувано од Dr.Fatmir Besimi, министер за финансии, во натамошниот текст: договорен орган и

2. Трговско друштво за производство, трговија и услуги АСП увоз-извоз ДООЕЛ Охрид, со седиште на ул. „Сирма Војвода бр.98, 6000 Охрид, претставувано од Гоко Јанев, управител во натамошниот текст: носител на набавката.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на договорот за јавна набавка е одржување на трафостаницата на Министерството за финансии, која се наоѓа на ул. „Даме Груев“ бр.12, Скопје, во се според Техничките спецификации (Прилог 1 кон договорот) и прифатената понуда од страна на договорниот орган, а по спроведена постапка за јавна набавка од мала вредност, по оглас бр. бр.10625/2023.

Одржувањето опфаќа:

- Редовно одржување на трафостаницата,
- Интервентно одржување на трафостаницата (интервенција по повик од страна на договорниот орган).

II. НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГАТА

Член 2

Редовното одржување опфаќа:

- редовна посета и контрола на одржуваниот објект, еднаш месечно (период не поголем од 30 дена), за период од 12 (дванаесет) месеци.

При посетата носителот на набавката е должен да извршува визуелна и техничка контрола на сите витални параметри на трафостаницата, да изготви атест за заземјувачот и да се погрижи за уредноста и хигиената во објектот.



Интервентно одржување опфаќа:

- интервенција на лице место при настанат дефект во одржуваниот објект, при што времето на интервенција не треба да биде подолго од 3 (три) часа во работни и неработни денови, сметано од моментот на пријава на дефект од страна на договорниот орган, за целото времетраење на договорот.

Замена на делови на трафостаницата:

Доколку при редовното и интервентното одржување на трафостаницата, носителот на набавката утврди дека треба да се сменат одредени делови истите е должен да ги смени со цел да нема застој во функционирањето на трафостаницата.

За извршување на услугата - предмет на договорот за која носителот на набавката мора да употреби потрошни и резервни делови, носителот на набавката е должен да достави понуда (про-фактура). По писмено прифаќање на понудата од страна на договорниот орган, носителот на набавката е должен да пристапи кон извршување на услугата.

III. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Единечните цени за предметот на договорот од овој член се следните:

Преземени дејствија	Мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупно без ДДВ (количина x единечна цена без ДДВ)
Месечен надомест за редовно одржување	паушал	12	12.000,00	144.000,00
Интервентно одржување	час	1	1.200,00	1.200,00

Вкупната максимална вредност на договорот без пресметан данок на додадена вредност изнесува 300.000,00 денари.

Вкупниот износ на данок на додадена вредност изнесува 54.000,00 денари.

Вкупната максимална вредност на договорот со пресметан данок на додадена вредност изнесува 354.000,00 денари.

Договорниот орган не е обврзан да ја реализира вкупната максимална вредност на договорот.



IV. РАЗЛИКА ВО ЦЕНА (КОРЕКЦИЈА НА ЦЕНИ)

Член 4

Единичните цени и вкупната максимална вредност од член 3 на овој договор се фиксни и непроменливи за целото времетраење на договорот.

V. ГАРАНЦИЈА ЗА НАВРЕМЕНО И КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Носителот на набавката е должен заедно со потпишаниот договор да достави банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот.

Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно и навремено извршување на договорот во висина од 5% од максималната вредност на склучениот договор со пресметан ДДВ.

Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма или во електронска форма доколку е издадена како таква од банката во изворно оригинална форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде со важност до целосното реализирање на договорот.

Банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде издадена од банка.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот носителот на набавката ја доставува заедно со потпишаниот договор во рок од 5 (пет) работни дена од денот на добивање на договорот од страна на договорниот орган.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: по пошта или лично на лицето за контакт определено од страна на договорниот орган.

Со оваа гаранција носителот на набавката гарантира дека предметот на договорот ќе го испорачува на начинот и според динамиката предвидени во тендерската документација, односно техничката спецификација, доставената понуда и склучениот договор со договорниот орган.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.



Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договорот, банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 (четиринаесет) дена од денот на целосното реализирање на договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

Договорниот орган ќе ја наплати гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот и доколку дојде до негово еднострано раскинување поради неизвршување на обврските од договорот од страна на носителот на набавката.

Договорниот орган нема да бара активирање на банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот од банката која ја има издадено доколку носителот на набавката поради непредвидени околности (виша сила или други оправдани причини) не можел да ја изврши набавката што е предмет на овој договор, во кој случај носителот на набавката треба да достави писмено образложение до договорниот орган во кое ќе ги наведе причините за неизвршување или ненавременно извршување на набавката, а кое треба да биде писмено прифатено од договорниот орган.

VI. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 6

Договорниот орган плаќањето за редовното одржувањето на трафостаницата ќе го врши на месечно ниво во рок од 30 календарски денови од денот на приемот на фактурата во писарницата на Министерството за финансии, кон која носителот на набавката задолжително приложува извештај/работен налог за извршената работа, потпишан од лицето кое ја извршило истата и лицето претставник од договорниот орган.

Плаќањето за интервентно одржување и за замена на делови, договорниот орган ќе го врши во рок од 30 календарски денови од денот на приемот на фактурата во писарницата на Министерството за финансии, кон која носителот на набавката задолжително приложува извештај/работен налог за извршената работа, потпишан од лицето кое ја извршило истата и лицето претставник од договорниот орган, како и понуда (профактура).

Доколку фактурата не ги содржи сите податоци и прилози од став 1, став 2 на овој член, нема да биде платена и ќе биде вратена на носителот на набавката на дооформување или докомплетирање.



VII. ПРАВА И ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 7

Носителот на набавката е должен своите обврски да ги извршува стручно и квалитетно, врз основа на барањата на договорниот орган дефинирани во техничките спецификации кои се составен дел од овој договор и понудата прифатена од договорниот орган.

Носителот на набавката е должен веднаш по потпишување на договорот да му достави на договорниот орган податоци (име и презиме, матичен број и број на лична карта) за лицата кои ќе бидат определени за реализација на предметната набавка.

Член 8

Носителот на набавката е должен редовното одржување на трафостаницата да го врши на месечно ниво, со што е должен да врши 12 (дванаесет) редовни комплетни контроли и преглед на трафостаницата.

Носителот на набавката е должен да води уредна евиденција за извршеното месечно одржување по што е должен да изготви извештај/работен налог за извршената работа, потпишан од лицето кое ја извршило истата и лицето претставник од договорниот орган.

Носителот на набавката е должен да врши интервентно одржување или замена на резервен дел по секој повик од страна на договорниот орган во текот на времетраењето на договорот.

За извршеното интервентно одржување или замена на резервен дел носителот на набавката е должен да изготви извештај/работен налог за извршената работа, потпишан од лицето кое ја извршило истата и лицето претставник од договорниот орган.

Член 9

Носителот на набавката се обврзува и е должен во рамките на извршувањето на своите обврски да ги почитува следните правила:

- да ги смета барањата и интересите на договорниот орган кои се предмет на овој договор за приоритетни во секое време;
- да го известува договорниот орган за постоење на било каков конфликт на интереси кој би можел да влијае на перманентно извршување на набавката која е предмет на овој договор;
- своите совети и препораки да ги базира на темелно и непристрасно разгледување на фактичката состојба и сите релевантни факти;
- носителот на набавката се обврзува да го информира договорниот орган, веднаш, доколку се појават одредени околности кои би влијаеле на



- извршувањето на активностите кои се предмет на овој договор;
- во рамките на извршувањето на своите обврски блиску да соработува со вработените кај договорниот орган кои ќе бидат задолжени за реализација на предметната набавка.

Член 10

Носителот на набавката е должен веднаш по потпишувањето на договорот да обезбеди квалитетно и непрекинато извршување на услугата.

Носителот на набавката е должен за цело времетраење на договорот да ја има на залиха најнеопходната опрема наменета за нормално функционирање на трафостаницата.

Доколку при извршување на услугата од страна на носителот на набавката има потреба да се вградат резервни делови, носителот на набавката е должен на барање од страна на договорниот орган да достави понуда со спецификација и цени за потребните резервни делови/опрема и за бројот на работните часови кои се потребни за реализацијата на бараната услуга.

По прифаќањето на понудата од страна на договорниот орган, носителот на набавката е должен да ја изврши услугата барана од договорниот орган.

Носителот на набавката ја презема целокупната одговорност за транспорт на материјалите/опремата наменети за објектот - предмет на договорот со цел да се овозможи нормално функционирање на трафостаницата.

Доколку дојде до оштетување на истите при транспортот, носителот на набавката ќе ја надомести штетата.

Член 11

Носителот на набавката е должен да ги преземе сите обврски кои произлегуваат согласно Законот за безбедност и здравје при работа и сите останати важечки прописи кои се однесуваат за заштита, безбедноста и здравјето при работа на лицата кои се ангажирани за реализација на договорот.

Носителот на набавката е должен да се придржува кон сите технички, технолошки и противпожарни правила за целото времетраење на договорот.

Член 12

Во случај на проблем, определените лица од договорниот орган се должни дефектот или барањето за интервенција да го пријават преку телефон или по електронски пат.

Носителот на набавката се обврзува дека ќе се јави на секој повик од страна на договорниот орган и ќе ја изврши потребната интервенција во рок не подолг од 3 часа, во работни и неработни денови сметано од моментот на пријава на дефект од страна на договорниот орган, за целото времетраење на договорот.



По решавањето на проблемот, носителот на набавката ќе изготви извештај/работен налог со технички детали околу причината и начинот на решавање на проблемот.

Член 13

Носителот на набавката се обврзува дека услугите ќе ги врши квалитетно и во согласност со позитивните прописи за овој вид на услуга и важечките норми и стандарди за овој вид на услуги.

Носителот на набавката се обврзува дека одржувањето на трафостаницата за целото времетраење на договорот ќе го врши исклучиво сертифициран сервисер.

VIII. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 14

Договорниот орган се обврзува дека веднаш по создавањето за било каков дефект на трафостаницата ќе го извести носителот на набавката.

Договорниот орган се обврзува дека ќе му плати на носителот на набавката за извршената услуга според условите дефинирани во член 6 од овој договор.

Договорниот орган се обврзува да обезбеди непречен пристап до трафостаницата на ангажираните лица задолжени за реализација на договорот до своите простории и до сите ресурси потребни за успешна реализација на предметот на договорот.

Договорниот орган се обврзува да определи лица за реализација на овој договор.

Договорниот орган се обврзува дека за време на траењето на овој договор нема сам или преку трето лице да ја одржува трафостаницата, без претходно одобрување од носителот на набавката.

Договорниот орган се обврзува да обезбеди услови за вршењето на работите на одржувањето.

IX. РОК НА ВАЖНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 15

Договорот е со важност од 12 (дванаесет) месеци сметано денот на потпишување на двете договорни страни.

X. УСЛОВИ ЗА РАСКИНУВАЊЕ ИЛИ ПРЕКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 16

Овој договор може да се раскине во согласност на двете договорни страни.

Член 17



Овој договор може да се раскине и еднострано поради непридржување на одредбите на договорот, а согласно со овој договор или закон.

Договорната страна која поради непридржување или неисполнување кон договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање во писмена форма.

Договорот се смета за раскинат со денот на приемот на известувањето за раскинување на договорот.

Доколку дојде до раскинување на договорот поради неисполнување или ненавремено исполнување на обврските на договорот од страна на носителот на набавката, покрај наплата на банкарската гаранција, носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.

Член 18

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнување на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 19

Кога договорната страна нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна, може да и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Рокот од став 1 на овој член може да биде продолжен само по писмено барање на носителот на набавката и писмена согласност на договорниот орган.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може еднострано да го раскине договорот, и да ја наплати банкарската гаранција.

Член 20

Ако по склучувањето на договорот настапат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската на едната договорна страна или ако поради нив не може да се оствари целта на договорот, во таа мера што е очигледно дека договорот повеќе не им одговара на очекувањата на договорните страни и дека според општото мислење би било несправедливо, да се одржи во сила таков каков што е, страната на која и е отежнато исполнувањето на обврската, односно страната која што поради променетите околности не може да ја оствари целта на договорот може да бара договорот да се раскине.

Раскинување на договор не може да се бара ако страната што се повикува на променетите околности била должна во време на склучувањето на договорот да ги земе предвид тие околности или можела да ги избегне или да ги совлада.



Страната која бара раскинување на договорот не може да се повикува на променетите околности што настапиле по истекот на рокот определен за исполнување на нејзината обврска.

Договорот нема да се раскине ако другата страна понуди или се согласи соодветните услови од договорот да се изменат справедливо.

Член 21

Страната која бара раскинување на договорот поради променетите околности, должна е за својата намера да ја извести другата страна штом дознала дека настапиле такви околности, а ако тоа не го стори одговара за штетата што другата страна ја претрпела поради тоа што барањето не и било соопштено на време.

XI. ВИША СИЛА

Член 22

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна кон друга за губитокот, повредата или неизвршувањето на одредбите на овој договор кои се предизвикани од виша сила дефинирана со Закон.

Под „виша сила“ се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови и сл.).

Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот.

Ако една од договорните страни е спречена заради настапување на „виша сила“ да ги извршува обврските според овој договор, должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за „вишата сила“ и по можност обезбедување на соодветен доказ.

За време на траењето на „вишата сила“ сите права и обврски од овој договор мируваат.

Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат договорната страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на договорот, односно за престанокот на дејството на вишата сила.

По отстранувањето на „вишата сила“ договорот продолжува да се реализира.

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 23

Изменувања и дополнувања на договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување на договорот е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.



Договорот може да се изменува и дополнува со анекс на договорот потпишан од двете договорените страни во согласност со Законот за јавните набавки.

Член 24

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на третата страна, без заемна писмена согласност.

Член 25

За сè што не е предвидено со овој договор, се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за јавните набавки и од другите позитивни прописи во Република Северна Македонија.

Член 26

Во случај на спор, договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено, а доколку во тоа не успеат, согласни се спорот да го решава предметно надлежниот суд во Скопје.

Член 27

Обработката на личните податоци при реализацијата на овој договор ќе биде во согласност со Законот за заштита на личните податоци.

Член 28

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои 2 (два) примероци за договорниот орган и 2 (два) за носителот на набавката.

Договорен орган:



Изработил: Рената Николоска
Контролирал: Даниела Јанкова
Одобрил: Татјана Васева
Проверил: Daut Hajrullahi
Согласен: д-р Јелена Таст

Носител на набавката:

Трговско друштво за производство,
трговија и услуги АСП увоз-извоз ДООЕЛ
Охрид

Ѓоко Јанев
Управител



ПРИЛОГ 1 КОН ДОГОВОРОТ

Технички спецификации

Одржувањето на трафостаницата на Министерството за финансии вклучува редовно одржување на трафостаницата, интервентно одржување (интервенција по повик од страна на договорниот орган).

-Подетални информации за трафостаницата:

Трафостаницата е сопственост на Министерството за финансии која во целост се користи за потребите на Министерството за финансии сместена во посебен затворен дел – подрумски простор на објектот на зградата, во дворот на Министерството за финансии кој се наоѓа на локацијата на ул. „Даме Груев“ бр. 12 Скопје.

Во прилог се дадени техничките податоци за трафостаницата:

-Технички податоци за трафостаницата:

- Номинален работен – 10 (20) kV
- Максимален работен напон – 24 kV
- Работен напон (U_e) на ниска страна – 0,4 kV
- Номинална фреквенција – 50 Hz
- Број на фази -3
- Ниво на изолација на висока страна – 50 kV
- Ниво на изолација (U_i) на ниска страна – 660 V
- Имплусен напон кој може да издржи ($U_{1.2/50 \text{ us}}$) на висока страна -125 kV
- Имплусен напон кој може да се издржи (U_{imp}) на ниска страна – 8kV
- Номинална струја на разделувач на моќност (I_n)- 630 A
- Номинална струја на трафо разделувач на моќност – 200 A
- Номинална струја на влезот на ККУ за развод и управување на Н.Н страна – 2000 A
- Струја на куса врска на ниска страна (струја на термичка отпорност) – 16kA/1s
- Струја на динамичка отпорност на висока страна – 38 kA
- Максимална моќност на ТС – 1x1250 kVA
- Моќност на трансформаторот - 1x1250 kVA
- Струја која може да се издржи краткотрајно (струја на термичка отпорност) (I_{cw}) на Н.Н. страна – 25 kA
- Струја на динамичка отпорност (I_{pk}) на Н. Н страната – 40 kA

-Редовно одржување

Под редовно одржување на трафостаницата се подразбира редовна посета и контрола на одржуваниот објект еднаш месечно (период не поголем од 30 дена) за период од 12 (дванаесет) месеци.

При посетата носителот на набавката е должен да извршува визуелна и техничка контрола на сите витални параметри на трафостаницата, да изготви атест за заземувачот и да се погрижи за уредноста и хигиената во објектот.

По извршеното редовно одржување носителот на набавката до договорниот орган треба да достави потпишан извештај/работен палог од лицето кое го извршило редовниот преглед и преземените работи.

-Интервентно одржување

Под интервентно одржување се подразбира интервенција на лице место при настанат дефект во одржуваниот објект, при што времето на интервенција да не биде подолго од 3 (три) часа во работни и неработни денови сметано од моментот на пријава на дефект од страна на договорниот орган, за целото времетраење на договорот.

По извршеното редовно одржување носителот на набавката до договорниот орган треба да достави потпишан извештај/работен налог од лицето кое ја извршило интервенцијата за извршеното интервентно одржување и преземените дејствија.

Интервентното одржување ќе се наплатува по норма работен час.

Преземени дејствија	Мерка
Месечен надомест за редовно одржување	паушал
Интервентно одржување	час

За извршување услуги со употреба на потрошни и резервни делови

носителот на набавката е должен да достави понуда (про-фактура). По нејзино писмено прифаќање од страна на договорниот орган, ќе може да се пристапи кон извршување на услугата.

Доколку при извршување на услугата од страна на носителот на набавката има потреба да се вградат потрошни или резервни делови, носителот на набавката е должен на барање од страна на договорниот орган да достави понуда со спецификација и цени за потребните потрошните или резервни делови/опрема и за бројот на работните часови кои се потребни за реализацијата на бараната услуга.